

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД – Скопје

**Извештај на независниот ревизор и
Посебни финансиски извештаи**

За годината што завршува на 31 декември 2024 година

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

СОДРЖИНА

Извештај на независниот ревизор	1
Посебен извештај за сеопфатна добивка	4
Посебен извештај за финансиската состојба	5
Посебен извештај за промените во капиталот	6
Посебен извештај за паричниот тек	7
Белешки кон посебните финансиски извештаи	8
Прилози	
Прилог 1 – Посебна годишна сметка	
Прилог 2 – Посебен годишен извештај	

Извештај на независниот ревизор

До: Акционерите на
Каменимост Комуникации АД Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за посебните финансиски извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на посебните финансиските извештаи на Друштвото Каменимост Комуникации АД Скопје (Друштвото), коишто го вклучуваат Посебниот Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2024 година, и Посебниот Извештај за сеопфатна добивка, Посебниот Извештај за промени во главнината и Посебниот Извештај за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за значајни сметководствени политики, вклучени на страните од 4 до 28.

Според нашето мислење, придружните посебни финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2024 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹ (МСП). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители издание 2023, објавен во Службен Весник на РСМ во 2024 година и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на посебните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на посебните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Останати прашања

Посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2023 година, беа ревидирани од друг ревизор кои издаде мислење без резерва на 27 јуни 2024 година.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСП“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСПУ“) издание 2022, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 273 во 2024 година

Одговорност на ревизорот за ревизијата на посебните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие посебни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на посебните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали посебните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата. Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишен извештај за работењето на Каменимост Комуникации АД, Скопје за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година, со историските финансиски информации објавени во годишна сметка и финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34 став 1, точка (д) од Законот за Ревизија

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба за 2024 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишна сметка и финансиски извештаи на Каменимост Комуникации АД Скопје со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024 година.


Маја Атанасовска
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје
Скопје, 24 ноември 2025




Маја Атанасовска
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСР“) издание 2022, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 273 во 2024 година

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Посебен извештај за сеопфатна добивка

		Година завршена на 31 декември	
	Белешка	2024	2023 коригирани
Приходи од дивиденди	5	1.253.505	945.083
Трошоци за услуги	6	(1.921)	(2.150)
Останати приходи		44	47
Останати расходи		(67)	(69)
Добивка од работењето		1.251.561	942.911
Приходи од камати	7	22.075	18.559
Трошоци за камати	7	(27.025)	(26.951)
Курсни разлики (нето)		42	1
Банкарска провизија		(58)	(44)
Нето финансиски приходи		(4.966)	(8.435)
Добивка пред оданочување		1.246.595	934.476
Данок на добивка	8	(2.013)	(1.636)
Минимален глобален данок	8	(155)	-
Нето добивка		1.244.427	932.840
Вкупно сеопфатна добивка		1.244.427	932.840
Заработка по акција (ЗПА):			
Основна и чиста заработка по акција (во денари)	9	18,24	13,68

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Единечни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Единечен извештај за финансиската состојба

		На 31 декември		Почетна состојба
	Белешка	2024	2023	2023
			коригиран	коригиран
АКТИВА				
Нетековни средства				
Вложувања во подружници	9	21.192.806	21.192.806	21.192.806
		21.192.806	21.192.806	21.192.806
Тековни средства				
Дадени заеми	10	-	-	
Останати тековни средства		15	15	142
Пари и парични средства	11	885.616	526.732	492.669
Останати краткор.средства	12	-	-	-
Вкупно тековни средства		885.631	526.747	492.811
Вкупна актива		22.078.437	21.719.553	21.685.617
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ				
Капитал и резерви				
Акционерски капитал	13	12.065.387	12.065.387	12.065.387
Законски резерви	14	399.005	351.016	302.178
Акумулирана добивка		9.285.985	9.001.348	9.045.263
Вкупно капитал и резерви		21.750.377	21.417.751	21.412.828
Тековни обврски				
Обврски спрема добавувачите и останати обврски		1.311	1.329	776
Обврски за камата		79.865	52.841	25.890
Обврски за данок		246.729	247.632	246.123
Обвр.за миним.Глобален данок		155	-	-
Вкупно тековни обврски		328.060	301.802	272.789
Вкупно обврски		328.060	301.802	272.789
Вкупно Капитал и Обврски		22.078.437	21.719.552	21.685.617

Единечните финансиски извештаи се одобрени за издавање на ден 21 ноември 2025 година од страна на Главниот Извршен Директор на Каменимост Комуникации АД Скопје и истите ќе бидат прегледани и одобрени од Собранието на Акционери на ден кој ќе биде дополнително утврден.

Адам Ханзерос
Главен Извршен Директор

Гоце Кузмановски
Овластен Сметководител
Рег. број 0100500

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Посебен извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Законски резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба 31.12.2022 /01.01.2023 не коригирани	12.065.387	302.178	976.755	13.344.320
Корекција на грешка (Белешка 2.15)	-	-	8.068.508	8.068.508
Состојба 31.12.2022 /01.01.2023 коригирани	12.065.387	302.178	9.045.263	21.412.828
<i>Трансакции со сопственици</i>				
Распоред на добивката за законска резерва	-	48.838	(48.838)	-
Исплата на дивиденда за 2022 година	-	-	(927.918)	(927.918)
Вкупно трансакции со сопственици	-	48.838	(976.755)	(927.918)
Добивка за годината	-	-	932.840	932.840
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	932.840	932.840
Состојба на 31 декември 2023 година коригирани	12.065.387	351.016	9.001.348	21.417.750
Состојба на 1 јануари 2024 коригирани	12.065.387	351.016	9.001.348	21.417.750
<i>Трансакции со сопственици</i>				
Распоред на добивката за законска резерва	-	47.990	(47.990)	-
Исплата на дивиденда за 2023 година	-	-	(911.801)	(911.801)
Вкупно трансакции со сопственици	-	47.990	(959.790)	(911.801)
Добивка за годината	-	-	1.244.427	1.244.427
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 година	12.065.387	399.005	9.285.985	21.750.377

Според локалната законска регулатива, Друштвото има обврска да издвојува општа законска резерва, по пат на одделување од нето сеопфатната добивка остварена во годината. Повеќе детали во врска со резервите види во Белешка 14.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2024**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

Посебен извештај за паричниот тек

Белешка	Година завршена на 31 декември	
	2024	2023 коригирани
Оперативни активности		
Добивка пред одданочување	1.246.595	934.476
Корекција за:		
Расходи од камати и банкарски провизии	27.082	26.994
Приходи од камати	(22.119)	(18.606)
Нереализирани курсни разлики	(41)	(1)
Парични средства добиени од работењето пред промената во обртниот капитал	1.251.517	942.864
Зголемување /(намалување) на побарувањата	-	(127)
Зголемување /(намалување) на обврските	(749)	2.064
Парични средства добиени од работењето	1.250.750	944.801
Платени камати и банкарски провизии	(58)	(44)
Платен данок од добивка	(1.407)	-
Паричен тек од оперативни активности	1.249.285	944.757
Инвестициони активности		
Наплатени камати	22.073	18.545
Прилив од вратен заем на поврзани субјекти	830.183	473.465
Исплата на заем на поврзани субјекти	(830.513)	(475.052)
Паричен тек од инвестициони активности	21.743	16.958
Финансиски активности		
Исплатени дивиденди	(911.801)	(927.918)
Паричен тек од финансиски активности	(911.801)	(927.918)
Нето зголемување/ (намалување) на парите и паричните средства	359.228	33.797
Пари и парични средства на 1 јануари	526.731	492.669
Ефекти од курсни разлики на пари и парични еквиваленти	(342)	265
Пари и парични средства на 31 декември	885.616	526.731

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

1. Општи информации

Каменимост Комуникации АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано како акционерско друштво на 15 јануари 2001 година и е со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на Друштвото е:
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје
Република Северна Македонија

На 31 декември 2024 година, Друштвото е во целосна сопственост на акционерот Маѓар Телеком Плц од Унгарија. Називот на Друштвото гласи - Акционерско друштво за деловни менаџмент и други консултантски услуги Каменимост Комуникации АД Скопје.

Главен Извршен Директор на Друштвото во текот на деловната година беше:

- Адам Ханзерос

Друштвото нема вработени на крајот на календарската година (2023: нема вработени). Шифрата на приоритетна дејност одговара на тековната активност на Друштвото, а тоа се дејности од областа на холдинг друштвата.

Овие посебни финансиски извештаи ги претставуваат посебните финансиски извештаи на Каменимост Комуникации АД Скопје. Друштвото е подружница на Маѓар Телеком Плц од Унгарија. Краен сопственик на Друштвото е Дојче Телеком АД, Германија. Друштвото изготвива статутарни консолидирани финансиски извештаи согласно локалното законодавство и е консолидирана подружница на Матичната компанија. Консолидираните финансиски извештаи на Групата каде Компанијата е матичниот ентитет, и кои ја одразуваат целокупната финансиска состојба на Групата на 31 декември 2024 година се подготвуваат подоцна.

1.1 Влијание на надворешни фактори врз работењето и врз посебните финансиски извештаи

Годишната стапка на инфлација бележи благ пораст и на крајот на октомври 2024 година беше на ниво од 4,3%. Од една страна, мерките за регулирање на цените коишто важеа во текот на претходната година престанаа да се применуваат, а од друга страна, имаше повисок раст на цените на храната и понизок пад на цените на енергетските ресурси, што влијаеше на основната компонента на инфлацијата и на забрзување на растот на цените. Распонот на инфлацијата во однос на еврозоната забележа благ пораст, при што со најновите извештаи на ММФ за земјата просечната стапка на инфлација за 2024 година беше измерена на околу 3,3% и како таква таа сè уште беше на релативно високо ниво во однос на историскиот просек. Иако се очекува натамошен пад на цените, неизвесноста на идните цени на берзите сè уште е присутна поради тековните воени конфликти.

Тековниот воен конфликт во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската Федерација како и другите тековни воени конфликти може да извршат дополнително влијание врз европската и глобалната економија, покрај влијанието што веќе го извршија врз цените на енергијата. Друштвото нема значајна директна изложеност на Украина, Русија или Белорусија. Сепак, влијанието врз општата економска ситуација може да резултира со потреба од ревидирање на одредени претпоставки и проценки во иднина.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

1. Општи информации (продолжение)

1.2 ДДВ deregистрација на Друштвото

Врз основа на поднесено барање од страна на Друштвото за deregистрација од ДДВ регистарот, Управата за јавни приходи на ден 16 февруари 2011 година, донесе решение со кое ја прекинува ДДВ регистрацијата на Друштвото почнувајќи од 31 декември 2010 година.

2. Значајни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при изготвувањето на овие посебни финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се конзистентни со оние користени во изминатата година, освен доколку поинаку не е наведено.

2.1 Основи за подготовка на посебните финансиски извештаи

Финансиските извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/2014, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/2016, 64/18, 120/18, 239/18, 290/20, 215/21 и 99/22) и Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РМ бр. 159/09, 164/10 и 107/11), каде што беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 14, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20, КТМФИ 21 и КТМФИ 22 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото.

МСФИ (вклучувајќи МСФИ 1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа објавени во Службен весник.

Посебните финансиски извештаи се подготвени според историска набавна вредност. Основата за мерење на секој вид на средства, обврски, приходи и расходи се детално опишани во белешките.

Посебните финансиски извештаи се подготвени од и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023. Посебните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари, доколку не е поинаку наведено.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

Изготвувањето на посебните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди усвоени во Република Северна Македонија, подразбира користење на проценки и претпоставки од страна на раководството во примената на усвоените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат висок степен на претпоставки и комплексност или каде што проценките и претпоставките се значајни во однос на посебните финансиски извештаи се прикажани во белешка 4 Значајни сметководствени проценки и претпоставки. Фактичките резултати може да се разликуваат од тие проценки.

Друштвото работи на пазарот како профитно ориентирано правно лице, оттаму и овие посебни финансиски извештаи се изготвени врз основа на работа во континуитет.

2.2 Нови стандарди и толкувања издадени, но сè уште не стапени во сила

На 3 април 2024 година (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 75/2024), Министерството за финансии го одобри Правилникот за методологијата на сметководство и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за методологијата на сметководство (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 274/2024) („Правилникот“) со датум на важност од 1 јануари 2025 година. Почнувајќи од 1 јануари 2025 година, Друштвото ќе ги применува МСФИ објавени во Правилникот. Ниту еден од овие стандарди или измени на постојните стандарди претходно не биле усвоени од страна на Друштвото.

Раководството очекува дека сите релевантни обелоденувања ќе бидат усвоени за првиот период што започнува на или по датумот на нивното стапување во сила. Новите стандарди, измени и толкувања што не се усвоени во тековната година не се објавени, бидејќи не се очекува да имаат материјално влијание врз финансиските извештаи на Друштвото.

2.3 Трансакции во странска валута

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Салдата на ставките искажани во странски средства за плаќање се пресметани по курсот кој важел на денот на Посебниот извештај за финансиската состојба. Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат како приходи или расходи, во периодот кога настанале.

Курс на Денарска противвредност:

	31 декември 2024 МКД	31 декември 2023 МКД
ЕУР	61,50	61,50

2.3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.3 Вложувања во поврзани субјекти

Вложувањата во поврзани субјекти ги претставуваат 51% од акциите на Македонски Телеком АД Скопје, кои се во сопственост на Каменимост Комуникации АД Скопје.

Вложувањата во подружница се искажани по набавна вредност, намалена за евентуално оштетување. Почетното вложување е признаено на датумот кога матичното друштво ги купило акциите по пазарна цена утврдена на организираниот меѓународен тендер за купопродажба на управувачкиот пакет на акции на Македонски Телеком АД Скопје. Во набавната вредност на акциите се вклучени и трансакционите трошоци. За дополнително преоценување на вредноста на вложувањето во подружницата, види белешка 2.15 и белешка 10.

2.5 Заеми дадени на акционерот

Заемите се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдени плаќања кои не котираат на активен пазар. Првичното доспевање на заемите не е подолго од една година и поради тоа тие се вклучуваат во тековни средства. Побарувањата и приходите по основ на камати се признаваат на месечна основа.

2.6 Пари и парични сретства

Парите и паричните средства ги опфаќаат паричните средства во благајна, средствата на сметките во банки во домашна и странска валута, депозитите по видување како и краткорочните депозити во банки со рок на доспеаност до три месеци.

2.7 Обезвреднување на средствата

Показателите кои го мерат оштетувањето на средствата се мерат на годишно ниво и во случај кога ќе се идентификуваат показатели за оштетување, Друштвото спроведува тест за оштетување со цел да се утврди дали е потребно да се изврши исправка. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачкиот износ го претставува повисокиот износ од реалната вредност на средството, намалена за трошоците, и вредноста во употреба.

Индикаторите за оштетување вклучуваат:

Надворешни извори на информации

а) за време на периодот, пазарната вредност на средството значително опаднала повеќе отколку што би се очекувало како резултат на проток на време или нормална употреба.

б) значајни промени со неповолен ефект се случиле за време на периодот или ќе се случат во блиска иднина во технолошкото, пазарното, економското или правното опкружување во кое субјектот работи, или на пазарот за кој средството е наменето.

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.7 Обезвреднување на средствата (продолжение)

в) пазарните каматни стапки или други пазарни стапки на принос на инвестиции се зголемиле за време на периодот, и тие зголемувања веројатно ќе влијаат врз дисконтната стапка користена при пресметување на вредноста на средството во употреба и материјално ќе го намалат неговиот наплатлив износ.

г) Сметководствената вредност на нето средствата на ентитетот е поголема од неговата пазарна капитализација.

Внатрешни извори на информации

д) постојат докази за застареност или физичко оштетување на средството.

ѓ) значајни промени со неповолен ефект што се случиле за време на периодот или се очекува да се случат во блиска иднина во обемот или начинот на кој средството се користи или се очекува да се користи. Овие промени вклучуваат: средството да стане неупотребливо, планови за прекин или реструктурирање на операцијата на која средството ѝ припаѓа, планови за отуѓување на средството пред претходно очекуваниот датум и преоценување на корисниот век на средството како конечен наместо неограничен.

ж) Достапни се докази од внатрешното известување кои укажуваат дека економските перформанси на средството се или ќе бидат полоши од очекуваното.

ѓ) постојат докази од интерни анализи кои укажуваат дека економските перформанси на средството се или ќе бидат полоши од очекуваните.

По признавање на загуба по основ на оштетување, Друштвото е должно на крајот на секој период на известување да процени дали постои индиција дека загубата по основ на оштетување признаена во претходни периоди повеќе не постои или е намалена. Доколку постои таква индиција, субјектот треба да го процени наплатливиот износ на средството. Индикаторите кои може да укажуваат дека загубата по основ на оштетување повеќе не постои вклучуваат:

Надворешни извори на информации

а) пазарната вредност на средството значително се зголемила за време на периодот.

б) значајни промени со поволен ефект врз субјектот се случиле за време на периодот или ќе се случат во блиска иднина во технолошкото, пазарното, економското или правното опкружување во кое субјектот работи, или на пазарот за кој средството е наменето.

в) пазарните каматни стапки или други пазарни стапки на принос на инвестиции се намалиле за време на периодот, и тие намалувања веројатно ќе влијаат врз дисконтната стапка користена при пресметување на вредноста на средството во употреба и материјално ќе го зголемат неговиот наплатлив износ.

г) значајни промени со поволен ефект врз субјектот се случиле за време на периодот или се очекува да се случат во блиска иднина во обемот или начинот на кој средството се користи или се очекува да се користи. Овие промени вклучуваат трошоци настанати за време на периодот за подобрување или зголемување на перформансите на средството или за реструктурирање на операцијата на која средството ѝ припаѓа.

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.7 Обезвреднување на средствата (продолжение)

Внатрешни извори на информации

д) постојат докази од внатрешно известување кои укажуваат дека економските перформанси на средството се или ќе бидат подобри од очекуваните. Како индикатори за потенцијално поништување на загубата по основ на оштетување на инвестиција во подружница може да се разгледуваат: пораст на пазарната вредност на акциите на подружницата, поволни промени во пазарните услови, технолошки унапредувања, подобрени финансиски перформанси на подружницата итн.

За дополнително преоценување на вредноста на инвестицијата во подружницата види Белешка 2.15 и Белешка 10.

2.8 Акционерски капитал

Обичните акции се класифицирани како капитал.

2.9 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останати обврски (вклучувајќи ги и проценетите) иницијално се признаваат по објективна вредност и последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Заради краткиот рок на доспевање сметководствената вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на нивната објективна вредност.

2.10 Резервирања и неизвесни обврски

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна законска или конструктивна обврска како резултат на изминати дејствија и е веројатно дека ќе настане одлив на средства со цел да се подмири оваа обврска; и кога е можно да се направи веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се мерат и евидентираат како најдобра можна проценка на износот кој е потребен да се подмири сегашната обврска на датумот на Посебниот извештај за финансиската состојба. Резервирањата се признаваат во Посебниот извештај за сеопфатна добивка на соодветен трошок кој кореспондира на природата на резервирањето. За неизвесните обврски не се врши резервирање.

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не-случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на ентитетот; или сегашна обврска која произлегува од минат настан но не е признаена бидејќи не е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска; или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.11 Признавање на приходи и расходи

Приходи од дивиденди

Овие приходи на Друштвото се однесуваат на објавените дивиденди кои треба да се наплатат од подружницата Македонски Телеком АД Скопје.

Нето приходи/расходи од финансирање

Нето приходи/расходи од финансирање ги вклучуваат приходите од камати на депонирани средства, камати од дадени заеми, трошоците за камати, банкарските трошоци, како и позитивните и негативните курсни разлики.

Приходите од камата се признаваат во Посебниот извештај за сеопфатна добивка во моментот кога се пресметуваат, имајќи го во предвид нивниот ефективен принос на средства. Сите камати кои настанале поради задоцнети плаќања на добавувачите, се признаваат како расход во периодот во кој настануваат, како дел од нето приходите/расходите од финансирање.

2.12 Оданочување

Данокот на добивка го сочинуваат сегашен и одложен данок. Данокот од добивка се искажува во билансот на успех а се пресметува и плаќа во согласност со Законот за данок од добивка.

Сегашниот данок е очекувана обврска за деловната година која се пресметува со примена на даночна стапка која важи на денот на Извештајот за финансиската состојба.

Законот за минимален глобален данок беше усвоен од Собранието на Република Северна Македонија и објавен во Службен весник на Република Северна Македонија на 3 јануари 2025 година. Со Законот е воведена минимална ефективна даночна стапка од 15%, применлива за групи на мултинационални компании и големи домашни групи со консолидирани годишни приходи што надминуваат 750 милиони евра, во 2 од последните 4 финансиски години.

Овој закон се применува за фискалната година којашто започнува на 1 јануари 2024 година, односно првата година што подлежи на оданочување со минимален глобален данок е 2024 година. Првиот извештај „Пријавата на информации за дополнителниот данок“ за 2024 година треба да се достави до Управата за јавни приходи во рок од 18 месеци од крајот на првата фискална година и 15 месеци за годините потоа. За 2024 година, краен рок за поднесување на оваа пријава е 30 јуни 2026 година.

Начинот на пресметување и наплата на квалификуваниот домашен дополнителен данок не е објавен до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи, а треба да биде пропишан од Министерот за финансии до крајот на 2025 година. Соодветно, точните методи за пресметување и пријавување на дополнителниот данок, а кои важат за годината што завршува на 31 декември 2024 година, ќе бидат дополнително утврдени.

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.12 Оданочување (продолжение)

На 31 декември 2024 година, во финансиските извештаи е евидентирано резервирање од 155 илјади денари за минимални глобални даноци за годината што завршува на 31 декември 2024.

Основа за пресметување на сегашниот данок на добивка е остварената добивка пред оданочување, коригирана со непризнаените трошоци и помалку искажани приходи за даночни цели, намалена за износот на даночните кредити и олеснувања. Даночната стапка е 10% (2023: 10%).

При утврдување на приходи од камати на заеми дадени на поврзани субјекти, пресметаната камата се признава до висината на каматните стапки кои би се оствариле помеѓу неповрзани лица, во моментот на одобрувањето на заемот, или доколку даночниот обврзник не може документирано да докаже дека висината на камтаната стапка е во согласност со одредбите од членот 2 од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот од добивка, тогаш ќе се признае најмалку до висината на EURIBOR стапката за девизните кредити со соодветна рочност и SKIBOR стапката за денарски кредити зголемена за еден процентен поен.

Исто така како дел од непризнаените трошоци ќе се сметаат и ненаплатените побарувања кои произлегуваат од трансфери на парични средства кои по својата економска суштина се заеми дадени на нерезиденти, до колку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот.

Даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат ревизија и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да се продолжи до 10 години. Раководството нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални обврски во контекст на горенаведеното освен оние евидентирани во овие посебни финансиски извештаи.

2.13 Дивиденди

Дивидендите се признаваат во посебните финансиски извештаи во периодот во кој истите се одобрени од акционерите, каде што Друштвото има вложување.

2.14 Заработувачка по акција

Основаната заработувачка по акција се пресметува со делење на добивката која се однесува на имателите на акции на Друштвото за периодот, со просечниот број на важечки обични акции.

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)

2.15 Корекција на грешки

Во текот на 2025 година, единствениот акционер на Друштвото, Magyar Telekom Plc, ангажираше надворешен советник со цел да ја ревидира методологијата применета при тестирањето на обезвреднување на вложувањето на Друштвото во Македонски Телеком АД Скопје, со посебен акцент на усогласеноста со МСС 36 Обезвреднување на средства и поврзаните барања на МСФИ. Писмениот извештај на надворешниот советник, кој беше разгледан и дискутиран од страна на менаџментот на Каменимост Комуникации АД Скопје, идентификуваше неколку значајни нерегуларности во тестовите за обезвреднување извршени за вложувањето, направени во претходните периоди, и тоа:

- Употребната вредност (VIU) не била прецизно утврдена, иако МСС 36 бара надоместливата вредност да се оцени како повисока меѓу VIU и објективната вредност намалена за трошоци на продажба (FVLCS);
- Методологијата користена за утврдување на FVLCS не била во целост усогласена со релевантните барања на МСФИ;
- Надоместливата вредност не го земала предвид контролниот премиум, и покрај тоа што Друштвото поседува контролен удел во Македонски Телеком АД Скопје

Врз основа на наведените наоди, менаџментот заклучи дека загубите по основ на обезвреднување на вложувањето во Македонски Телеком АД Скопје, признаени во претходните години, потребно е да бидат корегирани за да се обезбеди целосна усогласеност со МСС 36. Како резултат на ова, утврдените разлики се класифицирани како грешки од претходни периоди, во согласност со МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки.

Работите објаснети од погоре, влијаеја врз мерењето на вложувањето во Македонски Телеком АД Скопје, врз признаените загуби по основ на обезвреднување во билансот на успех, како и врз акумулираната добивка. Согласно МСС 8 Сметководствени политики, проценки и грешки, се третираат како грешки од претходни периоди.

Друштвото ги коригираше овие материјални грешки преку ретроспективна преработка на засегнатите износи, како што би било доколку ревидираната методологија за тестирање на обезвреднување била применувана континуирано и во минатите периоди.

Следните табели го прикажуваат влијанието од преработката врз билансот на состојба и билансот на успех.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

2. Значајни сметководствени политики (продолжение)**2.15 Исправка на грешки (продолжение)****(а) Влијание врз билансот на состојба**

	1 јануари 2023 Како што е прикажана	корекција	1 јануари 2023 коригиран
<i>Средства</i>			
Вложувања во подружница	12.852.285	8.340.521	21.192.806
<i>Обврски</i>			
Даночни обврски	-	246.123	246.123
Обврски за камати	-	25.890	25.890
<i>Капитал</i>			
Акумулирана добивка	976.755	8.068.508	9.045.263

	1 декември 2023 Како што е прикажана	корекција	31 декември 2023 коригиран
<i>Средства</i>			
Вложувања во подружница	12.852.285	8.340.521	21.192.806
<i>Обврски</i>			
Обврски за камати	-	52.841	52.841
<i>Капитал</i>			
Добивка за годината	959.790	(26.950)	932.840

(б) Влијание врз билансот на успех

	1 декември 2023 Како што е прикажана	корекција	31 декември 2023 коригиран
Трошоци за камати за задоцнето плаќање	-	26.950	26.950

Преработката нема влијание врз компаративните информации за паричните текови презентирани за претходните периоди, освен за ефектите од рекласификација што произлегуваат од горенаведените промени. Секое дополнително плаќање на данок што би произлегло од овие корекции ќе биде признаено како одлив на парични средства во извештајот за парични текови во периодот во кој ќе биде извршено плаќањето.

3. Управување со финансиските ризици

а. Фактори на финансиски ризик

Друштвото не користи хеџирано сметководство за прикажување на финансиските инструменти, при што сите добивки и загуби се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Друштвото е изложено на ризик од движење на девизните курсеви и каматните стапки кои што влијаат врз средствата и обврските. Целта на управувањето со финансиските ризици е да се ограничи влијанието на овие пазарни ризици преку оперативни и финансиски активности.

Каматен ризик

Каматниот ризик претставува ризик од флукуација на пазарната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради движење на пазарните каматни стапки. Промената на каматните стапки и каматните маржи може да влијае врз финансиските трошоци и финансиските инвестиции. Друштвото нема каматносни обврски на 31 декември 2024 и 2023 година.

Промената на пазарните каматни стапки може да влијае на приходите од камата на орочените депозити во банките. Друштвото нема орочени депозити на 31 декември 2024 година (2023 коригирана: нема депозити).

Валутен ризик

Во своето работење, Друштвото е изложено на финансиски ризик, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути. Друштвото е изложено на валутен ризик во врска со обврските во странска валута, дадени заеми кои се во ЕУР како и депозити во денари со девизна клаузула. Друштвото не користи било какви инструменти со кои би се избегнал овој ризик.

Ризик на ликвидност

Ризик на ликвидност го претставува ризикот од неспособност на Друштвото да ги исплати своите обврски навремено. Политиката на Друштвото е да одржува соодветен износ на пари и парични средства со цел да ги подмири обврските во иднина. Секој вишок на парични средства првенствено се позајмува на матичната компанија или се депонира во комерцијалните банки.

б. Управување со ризикот на капитал

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка и бенефиции за единствениот акционер, како и да одржува оптимална структура на капиталот со цел да го намали трошокот на капитал.

Друштвото нема позајмици.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

3. Управување со финансиските ризици (продолжение)**в. Проценка на објективната вредност**

Категориите пари и парични средства, и останати финансиски средства имаат краток рок на доспевање, поради што нивната сметководствена вредност на денот на известување е иста со нивната објективна вредност.

Во табелата подолу е прикажана категоризацијата на финансиските средства на 31 декември 2024 година:

	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Вложувања во поврзани субјекти	21.192.806	21.192.806
Останати тековни средства	15	15
Пари и парични средства	885.616	885.616
	22.078.437	22.078.437

Во табелата подолу е прикажана категоризацијата на финансиските средства на 31 декември 2023 година коригирана:

	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Вложувања во поврзани субјекти	21.192.806	21.192.806
Останати тековни средства	15	15
Пари и парични средства	526.731	526.731
	21.719.553	21.719.553

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

4. Значајни сметководствени проценки

Сметководствените проценки направени од страна на Друштвото постојано се следат и се базираат на претходно искуство и останати фактори, вклучувајќи предвидување на идни настани кои се оценуваат како разумни во дадените услови.

4.1 Значајни сметководствени проценки и претпоставки

Обезвреднување на вложувањето во подружница

Друштвото го признава своето вложување во Македонски Телеком по набавна вредност намалена за акумулираните загуби по основ на обезвреднување. На секој датум на известување, Друштвото оценува дали постојат индикации дека вложувањето може да биде обезвреднето. Доколку постојат такви индикации, или кога е потребно годишно тестирање на обезвреднување, се определува повратната вредност на вложувањето.

Надоместивата вредност во согласност со МСС 36 *Обезвреднување на средства* претставува повисоката вредност од:

- фер вредност намалена за трошоци на продажба (FVLCS), и
- употребна вредност (VIU),

Употребна вредност (VIU)

VIU се определува со примена на модел на дисконтирани парични текови (DCF), заснован на проектираните парични текови на Македонски Телеком АД Скопје. Проекциите се базираат на буџети и финансиски планови одобрени од менаџментот, кои обично опфаќаат период до пет години, проследени со пресметка на терминална вредност.

Паричните текови ги одразуваат карактеристиките на тековната состојба средството и не ги вклучуваат ефектите од нерешени реструктурирања или идни развојни инвестиции.

Дисконтирањето се врши со дисконтна стапка пред оданочување која ги рефлектира тековните пазарни процени за временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Објективна (фер) вредност намалена за трошоци на продажба (FVLCS)

FVLCS претежно се утврдува преку приходниот пристап, применувајќи DCF (discount cash flow) модел што ја одразува перспективата на пазарен учесник кој стекнува контролен удел во Македонски Телеком.

Кога е соодветно и достапно, котираните пазарни цени на акциите на подружницата се користат како вкрстена проверка (пазарен пристап), имајќи ги предвид ограничениот слободен промет и неконтролниот карактер на достапните акции.

Друштвото оценува дали е потребен контролен премиум за усогласување на котираната пазарна капитализација со фер вредноста на контролен пакет. При утврдувањето на FVLCS се одбиваат инкременталните трошоци директно поврзани со продажба.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

4.3 Значајни сметководствени проценки (продолжение)

4.1 Значајни сметководствени проценки и претпоставки (продолжение)

Признавање и сторнирање на обезвреднување

Доколку надоместливата вредност на вложувањето е пониска од неговата книговодствена вредност, се признава загуба по основ на обезвреднување, а книговодствената вредност се намалува до нивото на надоместлива вредност. Загубата се признава веднаш во билансот на успех.

Сторнирање на претходно призната загуба по основ на обезвреднување се врши единствено кога настанува зголемување на надоместливата вредност и тоа до износ што не ја надминува книговодствената вредност што би била пресметана кога не би било признаено обезвреднување во претходните периоди (нето од релевантна амортизација, доколку е применливо).

5. Приходи од дивиденди

Собранието на акционери на Македонски Телеком АД Скопје на својата редовна седница, одржана на 29 мај 2024 година донесе Одлука за исплата на дивиденда за 2023 година, според која делот кој се однесува на Каменимост Комуникации АД Скопје изнесува 1.253.505 илјади МКД (2023 коригирана: 945.083 илјади МКД). Дивидендата за 2023 година во износ 1.253.505 илјади МКД е во целост уплатена на сметката на Друштвото на ден 26 септември 2024 година. (Дивидендата за 2022 е во целост уплатена на Друштвото на 28 септември 2023 година)

6. Трошоци за услуги

Износот од 1.921 илјади МКД (2023 коригирана: 2.150 илјади МКД) ги претставува направените трошоци за консултантски, адвокатски, ревизорски и други услуги

	2024	2023 коригирани
Консултантски и адвокатски услуги	629	578
Ревизорски услуги	1.025	1.278
Останати услуги	267	294
	1.921	2.150

7. Приходи/ трошоци од камати

	2024	2023 коригирани
Приходи од камати од заеми дадени на акционерот	22.075	18.559
	22.075	18.559

	2024	2023 коригирани
Трошоци за камати за задоцнети даночни обврски	27.025	26.951
	27.025	26.951

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

8. Данок од добивка

	2024	2023 коригирани
Добивка пред оданочување	1.246.595	934.476
Трошоци кои не се признаваат како одбитни ставки за даночни цели	27.040	26.971
Даночна основа I	<u>1.273.635</u>	<u>961.447</u>
Даночно ослободување (приход од дивиденда)	<u>(1.253.505)</u>	<u>(945.083)</u>
Даночна основа II	20.130	16.364
Трошок за данок 10%	2.013	1.636
Минимален глобален данок	155	-
Трошок за данок	<u>2.168</u>	<u>1.636</u>

Корекцијата на одредени ставки од претходниот период имаше и соодветен даночен ефект Белешка 2.15, поради што е пресметана камата за задоцнето плаќање, која е непризнат трошок за даночни цели.

9. Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводната) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции). со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2024	2023 коригирани
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	1.244.427	932.840
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	68.201.505	68.201.505
Заработувачка по акција – основна и разводната (денари по акција)	<u>18,24</u>	<u>13,68</u>

10. Вложувања во поврзани субјекти

Вложувањето во поврзани субјекти го претставуваат 51% од акциите на Македонски Телеком АД Скопје, по нивната набавна цена како влог во Друштвото при неговото основање во 2001 година. Никаква исправка поради оштетување на ова вложување не е направена во извештајните периоди пред 2013 година.

Вредноста на вложувањето во Македонски Телеком АД Скопје изнесува 21.192.806 илјади МКД. Во текот на 2013, 2014 и 2016 година Друштвото изврши тест за безвреднување и ја обезвредни вредноста на вложувањето во вкупен износ од 8.340.521 илјади МКД.

10. Вложувања во поврзани субјекти (продолжение)

Анализата на индикаторите за оштетување се заснова единствено на движењето на пазарните цени на акциите на Македонски Телеком АД Скопје. Имено, намалувањето на цената во споредба со набавната цена било идентификувано како единствен индикатор за оштетување во целиот анализиран период. Не биле извршени дополнителни анализи, како што се споредба на сметководствената вредност на инвестицијата со сметководствената вредност на нето-активата на подружницата (вклучувајќи ја и придружната гудвил вредност), дивиденди кои го надминуваат вкупниот сеопфатен приход на подружницата итн., како што бара МСС 36 и сметководствената политика објавена во Белешка 2.7.

Врз основа на анализите на податоците, Друштвото нема извршено никакви поништувања на претходно признаени загуби по основ на оштетување во периодот по 2016 година. Анализите на наплатливите износи подготвени од страна на Друштвото во периодот 2017–2024 го вклучуваат FVLCS пресметана според истиот пристап како и при тестирањето на оштетување – користејќи ги просечните цени на акциите за декември, без примена на какви било прилагодувања за премија за контрола.

Врз основа на анализата извршен од надворешниот советник, менаџментот на Друштвото, се согласува дека применуваната методологија за тестирање на обезвреднување на вложувањето, во изминатите периоди, барала одредени прилагодувања кои во целост ќе ги одразат барањата на МСС 36 и МСФИ (особено во однос на VIU пресметките, пристапот кон утврдување на FVLCS и земањето предвид на контролен премиум).

VIU е утврден за потребите на тестирањето на оштетување на ниво на Deutsche Telekom (крајната матична компанија). VIU се пресметува врз основа на проектираните парични текови на Македонски Телеком, кои се прилагодени за трошоци за реструктурирање за да ја одразат тековната состојба на средството, во согласност со барањата на МСС 36. Анализата вклучува проценка на вредноста на капиталот што претставува 100% од основната главнина на Македонски Телеком за периодот 2015–2024. Пресметката на VIU, обезбедена од раководството на Magyar Telekom Plc., е користена за потребите на индикативната анализа за да се утврди пропорционалниот удел на Каменимост Комуникации АД Скопје во вредноста на капиталот на Македонски Телеком. WACC и долгорочната стапка на раст применети во DCF моделот користен за пресметување на VIU што ни беше доставен, се прилагодени за да ги одразат макроекономските и ризичните фактори од перспектива на Каменимост Комуникации.

Друштвото го има проценето FVLCS врз основа на просечните цени за последниот месец од соодветната година (на пример, декември 2013, 2014 итн.). Исклучок е 2016 година, каде е користена прилагодена (повисока) просечна цена.

10. Вложувања во поврзани субјекти (продолжение)

Врз основа на анализата на ангажираниот надворешен експерт, просечната пазарна цена обично се користи кога цената е нестабилна или не е репрезентативна доколку последната трансакција се одвива при низок обем на тргување или е погодена од привремени пазарни нарушувања (на пример, голема трансакција во блок или нарушување на пазарот). Покрај тоа, кога се користи просечна пазарна цена, обично се работи за просечна цена со тежина според обемот за краток период (на пример, 5–30 дена), која се смета за порепрезентативна од едноставната просечна цена, како што ја користи Друштвото. Главниот предизвик при користење на просечна цена наместо лицитирана цена е субјективноста, односно изборот на периодот за просек (на пример, 5 дена, 30 дена), бара стручно оценување и мора да биде поткрепено со докази дека цената на затворање не е репрезентативна. Дополнително, просекот вклучува цени од датуми кои не се на денот на мерењето.

Врз основа на извршената анализа, FVLCS пресметан со користење на лицитирани цени е понизок од FVLCS пресметан со користење на просечна цена за декември. Покрај тоа, при пресметка на FVLCS за инвестиција во подружница, ако матичното друштво има контролен удел, треба да се земе предвид премија за контрола, која обично не се одразува во котираната цена на акциите на подружницата. Имено, кога инвестицијата во подружница вклучува ниво на контрола (на пример, удел од 51% или повеќе), пазарните учесници можат да бидат подготвени да платат премија за контрола бидејќи таа дава можност за влијание врз операциите на подружницата, стратегијата, паричните текови и дивидендите. Затоа, користењето само на пазарната цена може да ја потцени фер вредноста на инвестицијата.

Имајќи предвид дека слободно пласираните акции на Македонски Телеком претставуваат само 4,2% од вкупниот број акции на компанијата и земајќи го во предвид нивото на тргување во историскиот период, се чини дека пазарните цени ја одразуваат неконтролирачката компонента, и може да биде потребна корекција за премијата за контрола која пазарен учесник би ја платил за контролниот удел на матичното друштво. При пресметката на FVLCS за потребите на тестирањето на оштетување не е земена предвид корекција за контролен удел. Надворешниот експерт подготви индикативна пресметка на FVLCS применувајќи ја лицитираната цена на акциите на Македонски Телеком на крајот на годината, достапна на МБФ, пресметаните премии за контрола и трошоците за продажба од 1% се процени Раководството.

За одредување на премијата за контрола, надворешниот експерт спроведе специјализирано истражување за M&A трансакции во телекомуникацискиот сектор во Европа. Анализата се базира на податоци од *Mergermarket*, опфаќајќи период од 2009 до 2024 година. Вкупно се анализирани 66 трансакции. За секоја трансакција се анализираше просечната премија на понудата еден ден и еден месец пред објавата на договорот, при што опсегот на медианата се движи од 19,7% до 22,7%.

Резултатите покажуваат дека FVLCS е повисок од VIU.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

10. Вложувања во поврзани субјекти (продолжение)

Примената на прилагодената методологија за тестирање на обезвреднување резултираше со различна вредност на вложувањето во Македонски Телеком, што наложи корекција на грешка од претходен период, пред 1 јануари 2023 година, и елиминирање на признаените загуби од оштетување во износ од 8.340.521 илјади МКД како што следува:

во кМКД	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Вкупно
Исправка на вредност во книгите	(1.290)	(5.953)	-	(1.098)	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.341)
Нов метод на вреднување БУ	-	(4.608)	(596)	(982)	1.381	772	1.571	661	1.801	-	-	-	-
Разлика	1.290	1.345	(596)	116	1.381	772	1.571	661	1.801	-	-	-	8.341

11. Заеми одобрени на акционерот

Друштвото го наплати побарувањето по основ на даден заем на својата матична компанија, со што на крајот на 2024 година нема ненаплатени побарувања по овој основ. Во текот на 2024 година Друштвото одобри два заеми на својот акционер и истите беше вратен до крајот на годината. Деталите следуваат:

- На 20 февруари 2024 година беше склучен Договор за заем со Маѓар Телеком во максимален износ од 8.000.000 ЕУР, со датум на доспевање на 20 декември 2024 година. Заемот во износ од 8.000.000 ЕУР, беше префрлен на сметката на Маѓар Телеком на 14 март 2024 година. Каматната стапка се утврдува во однос на референтната стапка како што е цитирано на Reuters Screen на вториот работен ден кој му претходи на првиот ден од каматниот период и провизија. Референтната стапка е 12-месечен ЕУРИБОР, а применетата маржа е 1,10%. Заемопримачот го врати заемот во целост заедно со каматата на 20 декември 2024 година.
- На 18 септември 2024 година беше склучен Договор за заем со Маѓар Телеком во максимален износ од 5.500.000 ЕУР, со датум на доспевање на 20 декември 2024 година. Заемот во износ од 5.500.000 ЕУР, беше префрлен на сметката на Маѓар Телеком на 26 септември 2024 година. Каматната стапка се утврдува во однос на референтната стапка како што е цитирано на Reuters Screen на вториот работен ден кој му претходи на првиот ден од каматниот период и провизија. Референтната стапка е 3-месечен ЕУРИБОР, а применетата маржа е 1,10%. Заемопримачот го врати заемот во целост заедно со каматата на 20 декември 2024 година.

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

11. Заеми одобрени на акционерот (продолжение)

Во текот на 2023 година Друштвото одобри еден заем на својот акционер и истиот беше вратен до крајот на годината. Деталите следуваат:

- На 1 февруари 2023 година беше склучен Договор за заем со Маѓар Телеком во максимален износ од 7.700.000 ЕУР, со датум на доспевање на 21 декември 2023 година. Заемот во износ од 7.700.000 ЕУР, беше префрлен на сметката на Маѓар Телеком на 1 март 2023 година. Каматната стапка се утврдува во однос на референтната стапка како што е цитирано на Reuters Screen на вториот работен ден кој му претходи на првиот ден од каматниот период и провизија. Референтната стапка е 12-месечен ЕУРИБОР, а применетата маржа е 1,10%. Заемопримачот го врати заемот во целост заедно со каматата на 21 декември 2023 година.

12. Парични средства

Нето книговодствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е изразена во следните валути:

	2024	2023 коригирани
Сметки во банки (денарски сметки)	19.730	21.144
Благајна (средства во МКД)	4	1
Сметки во банки (девизни сметки – ЕУР)	865.882	505.587
	885.616	526.732

13. Акционерски капитал

	Број на акции	Номинална вредност по акција (МКД)	Вредност МКД '000
Обични акции	68.201.505	176,90792	12.065.387
На 31 декември 2023 година коригирана	68.201.505	176,90792	12.065.387
На 31 декември 2024 година	68.201.505	176,90792	12.065.387

Структурата на акционерскиот капитал е следна:

	2024	%	2023 коригирани	%
Маѓар Телеком Плц	68.201.505	100	68.201.505	100
	68.201.505	100	68.201.505	100

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

14. Резерви

Резервите се користат за покривање на загуби и не се распределуваат на акционерот освен во случај на стечај или ликвидација на Друштвото. Законските резерви може да се користат со одлука на акционерското собрание.

Годишното издвојување во законски резерви не може да биде помалку од пет проценти (5%) од добивката, се додека вкупните резерви на друштвото не достигнат износ еднаков на една десетина (1/10) од оснивачкиот капитал.

Врз основа на одлука на акционерот, дел од нето добивката за 2023 година во висина од 5% односно 47.990 илјади МКД, беше распоредена во законска резерва.

Вкупната вредност на резерви на крајот на 2024 година изнесува 399.005 илјади МКД.

15. Дивиденди

Собранието на акционери на 30 јуни 2024 година ги усвои Ревидираните посебни финансиски извештаи за 2023 година и донесе Одлука за исплата на дивиденда. Согласно оваа одлука, износот на објавената дивиденда во бруто износ е 911.801 илјади МКД (2023: 927.918 илјади МКД) и потекнува од добивката генерирана во 2023 година (2023: од добивката генерирана 2022). Дивидендата беше исплатена на единствениот акционер на 26 септември 2024 година (2023: 28 септември 2023 година). Во моментот на исплата, Друштвото задржа и плати задржан данок во износ од 45.590 илјади МКД (2023: 28 септември 2023 година), според Договорот за избегнување на двојното оданочување помеѓу Република Северна Македонија и Унгарија.

По датумот на Посебниот извештај за финансиска состојба не е објавена дивиденда.

16. Трансакции со поврзани субјекти

Друштвото е контролирано од Маѓар Телеком Плц. кој поседува 100% (2023:100%) од акциите на Друштвото. Матичната компанија на друштвото е Дојче Телеком – АГ, Бон, лоцирана во Германија.

Друштвото поседува 51% од сопственоста на нејзината подружница Македонски Телеком АД Скопје. Следните трансакции се случија со поврзани субјекти:

а) Салда со поврзани субјекти на крај на годината

<i>Оберски кон добавувачи</i>	2024	2023 коригирани
Македонски Телеком АД Скопје	6	6
	6	6

КАМЕНИМОСТ КОМУНИКАЦИИ АД СКОПЈЕ**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што заврши на 31 декември 2024**

(сите износи се во илјади МКД, освен ако не е поинаку назначено)

16. Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)**б) Трансакции со поврзани субјекти**

<i>Приходи од камата</i>	2024	2023 коригирани
Маѓар Телеком Плц (Белешка 7)	22.075	18.559
	22.075	18.559

б) Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)

<i>Приходи од дивиденди</i>	2024	2023 коригирани
Македонски Телеком АД Скопје (Белешка 5)	1.253.505	945.083
	1.253.505	945.083

<i>Исплатени дивиденди</i>	2024	2023 коригирани
Маѓар Телеком Плц (Белешка 15)	911.801	927.918
	911.801	927.918

Износите вклучуваат нето дивиденда и задржан данок.

<i>Набавени услуги</i>	2024	2023 коригирани
Македонски Телеком АД Скопје	76	75
	76	75

17. Потенцијални обврски и оперативен ризик**а) Правни спорови**

Од време на време и при нормалното работење, може да се случи друштвата да добијат тужби. Врз основа на сопствени претпоставки, како и врз основа на внатрешни и надворешни професионални совети, менаџментот на Друштвото смета дека нема да настанат материјални губитоци врз основа на судски спорови, па затоа во овие посебни финансиски извештаи не се направени резервирања по овие основи.

18. Настани по периодот на известување

По 31 декември 2024 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на посебните финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие посебни финансиски извештаи, освен Одборот на Директори донесе Предлог-Одлука на седницата одржана на 21 ноември 2025 година, за распределба на добивката од 2024 година.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на
31 декември 2024

Назив на друштвото	Каменитост Комуникации АД Скопје												
Адреса, седиште и телефон	Кеј 13 Ноември бр.6 Скопје				Кеј 13 Ноември бр.6 Скопј				02 3242-052				
Адреса за е-пошта	0												
Единствен даночен број	4	0	3	0	0	0	1	4	0	5	0	0	5

на ден **31.12.** **2024** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА: A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	001		21,192,806,418	12,852,285,169
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	002		0	0
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	009		0	0
10.	Недвижности (011+012)	010		0	0
10.a.	Земјиште	011			
10.б.	Градежни објекти	012			
11.	Постројки и опрема	013			
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021		21,192,806,418	12,852,285,169
20.	Вложувања во подружници	022	9	21,192,806,418	12,852,285,169
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		0	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031		0	0
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036		885,615,441	526,731,368
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037		0	0
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039			
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045		0	0
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047			
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049			
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052		0	0
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		0	0
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059	12	885,615,441	526,731,368
52.а.	Парични средства	060		885,615,441	526,731,368
52.б.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	062		14,900	14,900
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063		22,078,436,759	13,379,031,437
55.	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065		21,750,376,635	13,376,192,276
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066	13	12,065,386,515	12,065,386,515
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071		399,005,163	351,015,658
63.	Законски резерви	072	14	399,005,163	351,015,658
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075		8,041,557,480	
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077		1,244,427,477	959,790,103
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078		0	0
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081		328,060,124	2,839,161
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082		0	0
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085		0	0
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095		328,060,124	2,839,161
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096	15	6,115	6,023
88.	Обврски спрема добавувачи	097	15	1,304,684	1,323,206
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099			
91.	Обврски кон вработените	100			
92.	Тековни даночни обврски	101		326,749,325	1,509,932
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104			

1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		22 078 436 759	13 379 031 437
103.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА–ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме

0

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0

Лице (правен субјект) одговорно за составување на билансот:

0

Целосен назив на друштвото:

0

ЕМБС:

0

Потпис

Во

0

На ден

21.11. 2025 година

Во,

0


На ден

21.11. 2025 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Adam Hanzeros

Потпис



--	--	--	--

Период

--	--

Контролор

--	--	--

1 2 3

Вид работа

0	5	4	8	9	6	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

4 5 6 7 8 9 10 11

Идентификационен број (ЕМБС)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Резервни кодекси

Назив на друштвото

Каменимост Комуникации АД Скопје

Адреса, седиште и телефон

Кеј 13 Ноември бр.6 Скопје

еј 13 Ноември бр.6 Скопј

02 3242-052

Адреса за е-пошта

0

Единствен даночен број

4	0	3	0	0	0	1	4	0	5	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

БИЛАНС НА УСПЕХ

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)

за периодот од 01.01. до 31.12. 2024 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		43,901	47,128
2.	Приходи од продажба	202			
3.	Останати приходи	203		43,901	47,128
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	xxx	xxx	xxx	xxx
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		2,045,982	2,263,126
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		150	1,161
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211	16	130,183	125,734
11.	Останати трошоци од работењето	212	16	1,915,649	2,136,231
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		0	0
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215			
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216			
12.г.	Останати трошоци за вработените	217			
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218			
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222			
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		1,278,000,715	966,566,124
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		1,276,304,142	964,881,683
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225	17	1,253,505,107	945,083,150
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226	17	22,075,270	18,558,519
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		723,765	1,240,014
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230			
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		1,696,573	1,684,441
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		29,403,462	2,923,627
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		1,056,242	2,840,900
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		1,056,242	2,840,900
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239			
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		1,322,612	82,727

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243		27,024,608	
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		1,246,595,172	961,426,499
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		1,246,595,172	961,426,499
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		2,167,695	1,636,396
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		1,244,427,477	959,790,103
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257			
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		1,244,427,477	959,790,103
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		1,244,427,477	959,790,103
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	0
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264	412	18	14
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупно разводната заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01. до 31.12. 2024 година

Реден број	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		1,244,427,477	959,790,103
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		1,244,427,477	959,790,103
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		1,244,427,477	959,790,103
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		0	0
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

--	--	--	--	--

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме

0

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0

Лице (правен субјект) одговорно за составување на билансот:

0

Целосен назив на друштвото:

0

ЕМБС:

0

Потпис

Во

0

На ден

21.11. 2025 година

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Во,

0

Adam Hanzeros

На ден

21.11. 2025 година

Потпис

Даночен биланс за оданочување на добивка

2024

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

АОП

(без дени)

I.	Финансиски резултат во Биланс на успех	01	1 246 595 172
II.	Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (Збир од АОП 03 до АОП 39)	02	27 040 302
1	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	
2	Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	
3	Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2 од ЗДД	05	
4	Трошоци за организирана исхрана и превоз исплатени над износите утврдени со закон	06	
5	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07	
6	Трошоци за исхрана на вработените кои работат нојно време, над износите утврдени со закон	08	
7	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09	
8	Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10	
9	Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11	
10	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи исплатени над износите утврдени со закон	12	
11	Скриени исплати на добивки	13	
12	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14	
13	Трошоци за репрезентација	15	
14	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	16	
15	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17	
16	Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	
17	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19	
18	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени	20	
19	Даноци по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21	
20	Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22	27 024 608
21	Трошоци за стипендии	23	
22	Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24	
23	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25	
24	Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26	
25	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27	
26	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28	
27	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29	
28	Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	30	
29	Преостаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	
30	Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	
31	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33	
32	Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	

33	Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	
35	Износ на затезни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	
36	Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	
37	Други усогласувања на расходи	39	15 694
III. Даночна основа (I + II)		40	1 273 635 474
IV. Намалување на даночна основа (АОП 42 + АОП 43 + АОП 44 + АОП 45 + АОП 46 + АОП 47 + АОП 48)		41	1 253 505 107
38	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	
39	Износ на вратен дел од заем за кој во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	
40	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основица	44	
41	Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-б), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45	
42	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46	1 253 505 107
43	Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	47	
44	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	
V. Даночна основа по намалување (III - IV)		49	20 130 367
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)		50	2 013 037
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52 + АОП 53 + АОП 54 + АОП 55)		51	0
45	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	
46	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	
47	Данок кој го платила подружницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во РМ, но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	54	
48	Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	55	
VIII. Пресметан данок по намалување (VI - VII)		56	2 013 037
49	Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57	1 548 088
50	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходни даночни периоди	58	
51	Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56 – АОП 57 – АОП 58)	59	464 949
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
52	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	
53	Загуби од претходни години за кои правото на покрите во рок од три години не е изминато	61	
54	Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	0
55	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	
56	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	
57	Остварен вкупен приход во годината	65	1 278 044 616
58	Вкупни трошоци за донаци во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
59	Вкупни трошоци за донаци во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	
60	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	
61	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	
62	Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	

Во: 0


На ден: 21.11. 2025 година

Лице одговорно за составување на извештајот:

0

Раководител

МП

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned over a horizontal line.

Прилог 2 – Посебен Годишен извештај за работењето со состојба на и годината што завршува на 31 декември 2024

ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2024
година

На Каменимост Комуникации АД Скопје

ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2024 година

На Каменимост Комуникации АД Скопје

Каменимост Комуникации АД Скопје е регистрирана како Акционерско друштво на 15 јануари 2001 година (во понатамошниот текст Друштвото)

Адреса на Друштвото е: Кеј 13 ноември бр.6 Скопје,
Република Северна Македонија
Матичниот број на Друштвото е: 05489610
Даночниот број на Друштвото: 4030001405005
Број на акции: 68.201.505 обични акции

Приоритетна дејност на Друштвото е "Дејности на холдинг друштвата".

Друштвото е контролирано од Маѓар Телеком Плц. од Унгарија кој поседува 100% од акциите на Друштвото. Матична компанија на Друштвото е Дојче Телеком АГ, Бон, лоцирана во Германија.

Друштвото поседува 51% од сопственоста на нејзината подружница Македонски Телеком АД Скопје.

Акционерскиот капитал на Друштвото е 12.065.386.515 МКД.

Во текот на деловната година Извршен директор на Друштвото беше:
- Адам Ханзерос

На крајот на 2024 година Друштвото нема вработени лица.

Подолу се прикажани расположливите податоци за надоместоците за членовите на Одборот на директори на Каменимост Комуникации АД Скопје со активни мандати на 31 декември 2024 година, а се однесуваат на применливиот период во 2024 година. Овие податоци се презентираат во обем, форма и содржина добиени од односниот член на Одборот на директори и Друштвото нема извршено каква било проверка на точноста или целосноста на таквите податоци.

а) Податоци за вработување доколку членот има засновано работен однос кај друг работодавач (назив на работодавач, дејност, висина на плата, надоместоци на плата, бонус, осигурување и други права).

Име и презиме	Назив на работодавачот	Дејност на работодавачот	Висина на плата	Надоместоци од плата	Бонуси	Осигурувања	Други права
Ханзерос Адам	Маѓар Телеком Плц	Телекомуникации	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила
Сабадкаи Тибор	Маѓар Телеком Плц	Телекомуникации	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила
Зелди Балаж	Маѓар Телеком Плц	Телекомуникации	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила	Не се достапни поради применливите правила

Целта на Друштвото при управување на капиталот е да ја зачува способноста да продолжи со своите активности во континуитет и со тоа да овозможи добивка и бенефиции за единствениот акционер, како и да одржува оптимална структура на капиталот со цел да го намали трошокот на капитал.

Врз основа на поднесено барање од страна на Друштвото за deregистрација од ДДВ регистарот, Управата за јавни приходи на ден 16 февруари 2011 година, донесе решение со кое ја прекинува ДДВ регистрацијата на Друштвото почнувајќи од 31 декември 2010 година.

Овластен ревизор на Друштвото за 2024 година беше Грант Торнтон ДОО Скопје.

Маѓар Телеком Плц, единствениот сопственик на Каменимост Комуникации АД Скопје, ангажираше надворешен консултант за да ја прегледа методологијата применета при тестирањето на безвреднување на вложувањето во Македонски Телеком АД Скопје, со фокус на усогласеноста со МСС 36 Безвреднување на средства и релевантните барања на МСФИ. Консултантот изготви писмен извештај, кој беше разгледан и дискутиран од страна на раководството на Каменимост Комуникации АД

Менаџментот ги прифати клучните заклучоци на надворешниот консултант во врска со неусогласеноста на историската методологија за тестирање на обезвреднување со МСС 36 и МСФИ (особено во делот на пресметки за употребната вредност (VIU), пристапот кон утврдување на објективната вредност намалена за трошоци на продажба (FVLCS) и непостоењето на контролен премиум).

Раководството заклучи дека идентификуваните прашања претставуваат грешка од претходни периоди во смисла на МСС 8 и дека е потребна преработка на засегнатите финансиски извештаи од претходните периоди, доколку квантитативното влијание е материјално.

Врз основа на извештајот, извршена беше преработка на вредноста на вложувањето во подружницата. Оваа преработка имаше и даночни импликации. Сите промени се детално објаснети во финансиските извештаи.

Значајни оперативни приходи на Друштвото во 2024 година

Најзначајниот оперативен приход на Друштвото во износ од 1.253.505.107 МКД, ја претставува дивидендата, добиена од Македонски Телеком АД Скопје, каде Друштвото поседува 51% од акциите.

Значајни оперативни трошоци на Друштвото во 2024 година

Оперативните трошоци во вкупен износ од 1.988.192 МКД ги сочинуваат:

- Трошоци за консултантски услуги во износ од 1.653.906 МКД, кои ги вклучуваат и трошоците за ревизија, советодавни и правни услуги
- Трошоци за останати услуги во износ од 334.276 МКД, кои вклучуваат трошоци за закуп, одржување на софтвер, административни надоместоци.

Финансиски приходи/расходи ги претставуваат

- Позитивни курсни разлики во износ од 2.420.338 МКД
- Негативни курсни разлики во износ од 2.378.854 МКД
- Приходи од камата од даден заем на акционерот во износ од 22.075.270 МКД.
- Банкарска провизија во износ од 57.800 МКД
- Камата за задоцнето плаќање на даночни обврски поради преработка на претходни периоди во износ од 27.024.608 МКД

**Вкупната вредност на средствата на Друштвото изнесува
22.078.436.759 МКД**

Основниот дел на средствата го сочинуваат:

- Вложувањето во Македонски Телеком каде што Друштвото поседува 51% од акциите при што сегашната вредност изнесува 21.192.806.418 МКД.
- Пари и парични средстав во износ од 885.615.441 МКД. Од овој износ 19.733.826 МКД се во домашна валута (денари), додека 865.881.615 МКД се во Евра.
- Останати средства во износ од 14.900 МКД.

Вкупната вредност на капитал и тековни обврски изнесува 22.078.436.759 МКД

- Тековните обврски на Друштвото изнесуваат 328.060.124 МКД, од кои 1.310.799 МКД тековни обврски за услуги. Поради идентификуваните недостатоци во методологија за тестирање на обезвреднување во претходните периоди и извршените корекции на вредноста на вложувањето во Македонски Телеком АД, беа пресметани даночни обврски во износ од 325.988.076 МКД.
- Капитал во вкупен износ од 21.750.376.635 МКД, во кој е вклучена и задолжителната резерва во износ од 399.005.163 МКД.

	Број на акции	Номинална вредност по акција (МКД)	Вредност МКД
Обични акции	68.201.505	176,90792	12.065.386.515
На 31 декември 2023	68.201.505	176,90792	12.065.386.515
На 31 декември 2024	68.201.505	176,90792	12.065.386.515

Менаџментот верува дека се превземаат сите потребни мерки да ја зачуваат вредноста на средствата во сегашните околности.

Годишната стапка на инфлација бележи благ пораст и на крајот на ноември 2024 година беше на ниво од 4,3% (3,5% во октомври). Од една страна, мерките за регулирање на цените коишто важеа во текот на претходната година престанаа да се применуваат, а од друга, имаше повисок раст на цените на храната и понизок пад на цените на енергетските ресурси, што влијаеше на основната компонента на инфлацијата и на забрзување на растот на цените. Распонот на инфлацијата во однос на еврозоната забележа благ пораст, при што со најновите извештаи на ММФ за земјата просечната стапка на инфлација за 2024 година беше измерена на околу 3,3% и како таква таа сè уште беше на релативно високо ниво во однос на историскиот просек. Иако се очекува натамошен пад на цените, неизвесноста на идните цени на берзите сè уште е присутна поради тековните воени конфликти.

Тековниот воен конфликт во Украина и поврзаните санкции насочени против Руската Федерација како и другите тековни воени конфликти може да извршат дополнително влијание врз европската и глобалната економија, покрај влијанието што веќе го извршија врз цените на енергијата. Друштвото нема значајна директна изложеност на Украина, Русија или Белорусија. Сепак, влијанието врз општата економска ситуација може да резултира со потреба од ревидирање на одредени претпоставки и проценки во иднина.

Скопје, 21.11.2025 година

Адам Ханзерос
Главен Извршен Директор





Grant Thornton

grantthornton.mk

© 2025 Грант Торнтон ДОО. Сите права се задржани..

'Grant Thornton' се однесува на брендот под кој фирмите членки на Grant Thornton обезбедуваат услуги на уверување, даночни и консултантски услуги на своите клиенти и/или се однесува на една или повеќе фирми членки во смисла на соодветниот контекст. Grant Thornton International Ltd (GTIL) и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за дејствијата или пропустите на други фирми членки.